



Сведокот на СЈО:
 Мерцедесот е
 набавен законски,
 никој не ми
 сугерираше каков



Кои се лицата кои
 Шилегов ги
 назначи да
 управуваат и
 вршат надзор со



Одбраната тврди:
 Со незаконски
 докази се
 конструира
 непостоечки



Продолж
 судската
 одбива се
 законски
 на одбра

Хуманитарна аукција за децата од Дневниот центар на ХОПС

МАКЕДОНИЈА 13.04.2017 / 13:52 0

Ми се допаѓа 0 Сподели



Невладината организација ХОПС и Мрдни со прст вчера организираа хуманитарна аукција од која собраните средства се наменети за децата кои доаѓаат во центарот за ресоцијализација и рехабилитација во ХОПС.

ПОВРЗАНИ ВЕСТИ



ХОПС: Осумгодишно дете најмлад корисник на дрога во Македонија

На аукцијата, на која се продаваа слики од македонски уметници, се собрани 295.692 денари.

Хуманитарната аукциска вечер беше наменета за децата чии родители се корисници на дроги и сексуални работници.

– Вечерва имаме уметнички дела на наши уметници и дизајнери, но и дрес од Горан Пандев, бидете подготвени да се наддавате бидејќи на дечињата од ХОПС им е потребна нашата помош“, повика Сашко Коцев во преполната Јавна Соба на почетокот на јавната аукција.

Христијан Јанкулоски, извршниот директор на ХОПС се заблагодари на сите присутни за нивното „мрдање со прст“ за проблем кој многу дечиња ќе ги

НАЈЧИТАНИ ВЕСТИ

1. **Ке бара ли СЈО одговорност за Хари Костов, Бранко Бојчевски и Зоран**
2. **Почина Македонецот кому пред два месеци му изгореа сопругата и синот**
3. **Заев се грижи само за функционерите на СДСМ, имотите и животите на**
4. **Власта подготвува серија од нови спектакуларни апсења со кои ќе ја**
5. **Протест пред Влада за малиот Алмир**

ИЗБОР НА УРЕДНИКОТ



Епископот В Гаврил Светканизира светител



Поткопувачи Македонија си одат



(ФОТО) ЧУДО Откопани се на епископ - целосно !



Во Ост се раѓа Бог

оставеше без потребната грижа.

– Како недостиг на финансии имавме голема потреба да мрднеме со прст и да направиме хуманитарна аукција со цел децата да продолжат да доаѓаат во Дневниот центар за рехабилитација и ресоцијализација на ХОПС, каде ќе продолжат да разговараат со својот психолог, да работат со својот педагог, ќе комуницираат со социјалните работници, ќе изработуваат креативни изработки, ќе го развиваат својот креативен ум, а воедно ќе им овозможиме повеќе социјални активности и посети на културни настани, изјави Ирена Мила од ХОПС.



Симптомите
аутизам кај
деца со теко
времето сосе



#Коментари

Ново од Walkmaxx

Comfort Елегантни Балетанките ќе ви ја забубават пролетта. Одберете ги веднаш!



◀◀ ПРЕТХОДНО
Романија е прва во Европа според незаконско производство на алкохол

СЛЕДНО ▶▶
Зголемен прометот во индустријата

ОСТАНАТИ ВЕСТИ ОД ОВАА РУБРИКА:



Протест пред Влада за малиот Алмир



Почина Македонецот кому пред два месеци му изгореа сопругата и синот



Власта подготвува серија од нови спектакуларни апсења со кои ќе ја дефокусира јавноста



Заев се грижи само за функционерите на СДСМ, имотите и животите на граѓаните не го интересираат



Ќе бара ли СЈО одговорност за Хари Костов, Бранко



Му се одмаздува ли ДУИ на ВМРО-ДПМНЕ за Законот за јазници?



Сведокот на СЈО: Мерцедесот е набавен законски,



Познат идентитетот на загинатиот во страшната

**Бојчевски и Зоран
Верушевски за
случајот Сопот?**

**никој не ми
сугерираше каков
избор да направиме**

**сообраќајка која се
случи вечерва**

[fbcomments]

[Почетна](#) | [Македонија](#) | [Свет](#) | [Република](#) | [Магазин](#) | [Спорт](#)

[Site Admin](#) | [Мапа на сајтот](#) | [Newsletter](#) | [RSS записи](#) | [RSS Коментари](#)



[Контакт](#) [Маркетинг](#)

Овој материјал не смее да се издава, емитува, препишува и повторно да се дистрибуира во ка
форма, без писмена дозвола од Денешен весник.

Copyright © 2018 Денешен весник Сите права се заштитени.

Designed by Creativa 5